



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Четврток, 6 август 1953
Број 25

Претплата за 1953 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 10 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

✓ 94

На основа член 10 и 15 од Законот за ри-
барство („Службен весник на НРМ“ бр. 21/50
и 30/51), а во врска со член 12 точка 3 од За-
конот за спроведување на Уставниот закон
за основите на општественото и политичко-
то устројство и органите на власта на Народ-
на Република Македонија, донесувам

НАРЕДБА

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДВОДНИТЕЛ-
НИТЕ КАНАЛИ НА СКОПСКО ПОЛЕ И
МРТВИЦАТА „ВАРДАРИШТЕ“ ПРИ
С. ОРЕШАНИ, СКОПСКО ЗА РИБНИ
ПЛОДИШТА И ЗА ПРИВРЕМЕНА
ЗАБРАНА НА РИБОЛОВ ВО ИСТИТЕ**

1. Одводнителните канали на Скопско по-
ле и мртвацата „Вардариште“ при с. Оре-
шани, Скопско се прогласуваат за рибни пло-
дишта.

2. Се забранува секаков риболов на по-
драчјата во претходната точка за времето од
20 јули до 1 октомври 1953 година.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија“.

Број 7465
21-VII-1953 година
Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,
В. Горгов, с.р.

✓ 95

На основа чл. 158 ст. 2 и чл. 186 од За-
конот за занаетчиството и чл. 12 ст. 3 од За-
конот за спроведување на Уставниот закон
за основите на општественото и политичкото
устројство и органите на власта на Народна
Република Македонија, донесувам

НАПАТСТВИЕ

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА НАПАТСТВИЕТО ЗА ГОЛЕМИНАТА,
РАЗРЕЗУВАЊЕТО И НАПЛАТАТА НА
КОМОРСКИОТ ПРИДОНЕС**

Напатствието за големината, разрезава-
њето и наплата на коморскиот придонес
(„Службен весник на НРМ“ бр. 2/52) се ме-
нува и дополнува така што пречистениот
текст на ова напатствие да гласи:

НАПАТСТВИЕ

**ЗА ГОЛЕМИНАТА, РАЗРЕЗУВАЊЕТО
И НАПЛАТАТА НА ПРИДОНЕСОТ
ЗА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ КОМОРИ**

I

Со цел да се обезбедат средства за покри-
вање на издатоците неопходни за извршува-
ње одредените задачи околиците односно
градските занаетчиски комори имаат право
да разрезаваат и наплатуваат коморски при-
донес по прописите на ова напатствие.

II

На плаќање коморски придонес подлежат
сите занаетчиски радњи и работилници, како
и сите радњи и работилници што обавуваат
дејности слични на занаети и занаетчиските
набавно-продајни задруги, со исклучок на
занаетчиските работилници на државните,
надлештва, установи и претпријатија, како
и занаетчиските работилници на општестве-
ните и задружните организации, што рабо-
тат само за потребите на својот оснивател
(работилници од затворен тип.)

III

При одредување на коморскиот придонес
како основица ќе се земе, и тоа:

а) за државните занаетчиски радњи и ра-
ботилници платниот фонд односно исплате-
ни заработувачки;

б) за занаетчиските задруги, занаетчиски-
те работилници на општествените и задруж-
ните организации платниот фонд односно ис-
платените заработувачки; и

в) за приватните занаетчиски радњи утврдената даночна основица за данок на доход, намалена со износот на разрезаниот данок на доход.

Годишните собранија на околските, односно градските занаетчиски комори ја одредуваат големината на коморскиот придонес во процент од напред наведената основица. Овој процент не може да биде поголем од 3% од утврдената основица на зачленетата занаетчиска радња, односно работилница.

На обврска за плаќање коморски придонес подлежи занаетчиската радња, работилница, односно сопственикот на приватната занаетчиска радња.

IV

Коморскиот придонес не може во било каков вид да се пренесе на терет на работникот, занаетчискиот помошник, задругарот и сл., а паѓа во секој случај на терет на режистарот на занаетчиската радња, работилница, задруга односно на сопственикот на приватната занаетчиска радња.

V

Околските, односно градските занаетчиски комори должни се да од вкупниот износ на придонесот од своите членови, плаќаат на Занаетчиската комора на НРМ, придонес за нејната издршка во процент, кој ќе го одреди годишното собрание на оваа комора.

VI

Уплатувањето на коморскиот придонес за околските односно градските занаетчиски комори се врши во еднакви месечни рати непосредно во комората или со чековна уплатница најдоцна до петиот ден во месецот за претходниот месец.

Околските односно градските занаетчиски комори го плаќаат својот придонес на Занаетчиската комора на НРМ со чековна уплатница најдоцна до десетиот ден во месецот по истек на секој месец.

Во случај уплатата на коморскиот придонес да не се изврши благовремено од страна на занаетчиските радњи односно работилници, надлежниот финансиски орган по барање на Комората ќе изврши наплата на неуплатениот коморски придонес во смисла на прописите за административно извршување и наплатените износи ќе ги достави на односната комора.

VII

Ова напатствие ќе се применува, од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 7466

21-VII-1953 година

Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,

В. Ѓоргов, с.р.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 9336 од 26-V-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на стр. 175, рег. бр. 175, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ристо Дамев Егуменовски, со седиште во село Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Дамев Егуменовски (327)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 9311 од 26-V-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 174, рег. бр. 174, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Димко Иљов Пејчиновски, со седиште во село Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко Иљов Пејчиновски. (328)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 9309 од 26-V-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 173, рег. бр. 173, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Кочо Василев Трапевски, со седиште во село Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кочо Василев Трапевски. (329)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 9054 од 20-V-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 172, рег. бр. 172, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Ицко Сиљанов Миленковски, со седиште во село Доленци.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ицко Сиљанов Миленковски. (330)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 8667 од 16-V-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 169, рег. бр. 169, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Веле Вангелов Пејчиновски, со седиште во село Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Веле Вангелов Пејчиновски. (323)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 9496 од 3-VI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 178, рег. бр. 178, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Васил Кочов Кочовски, со седиште во село Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Кочов Кочовски. (324)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 9556 од 10-X-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 177, рег. бр. 177, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденица на Општата земјоделска задруга „Шемница“, со седиште во с. Кажани.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Орести Поповски. (325)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 9418 од 28-V-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 176, рег. бр. 176, занаетчискиот дуќан под фирма: Пекарница на Општата земјоделска задруга „Шемница“, со седиште во село Кажани.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнициски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Крсте Коцкаровски. (326)

На основа дозволата на НО на Градската општина — Титов Велес бр. 5295 од 27-IV-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 355, рег. бр. 349, занаетчискиот дуќан под фирма: Работилница за производство на гипсени предмети на Камка Анатолиева Чабовска, со седиште во Титов Велес, ул. „Браќа Поп Орданови“ бр. 18.

Предмет на работата на дуќанот е: производство на гипсени предмети.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Камка Анатолиева Чабовска. (399)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Титов Велес бр. 5539 од 14-IV-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 352, рег. бр. 346, занаетчискиот дуќан под фирма: Јажар Киро Јорданов Керамитчиев, со седиште во Титов Велес, ул. „Белградска“ бр. 20.

Предмет на работата на дуќанот е: јажарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Јорданов Керамитчиев. (400)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Титов Велес бр. 9977 од 30-VIII-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските

дуќани и работилници на страна 342, рег. бр. 346, занаетчискиот дуќан под фирма: Молеро-фарбар Ангел Тодоров Сараулев, со седиште во Титов Велес, ул. „Кочо Рацин“ бр. 19.

Предмет на работата на дуќанот е: молеро-фарбарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел Тодоров Сараулев. (401)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Титов Велес бр. 2367 од 30-XII-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 349, рег. бр. 343, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Ангел И. Здравев, со седиште во Титов Велес, ул. „Владимир Назор“ бр. 80.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел И. Здравев. (402)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Титов Велес бр. 4472 од 10-IV-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 354, рег. бр. 348, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Шабан Кариманов Асанов, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 190.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабан Кариманов Асанов. (403)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Титов Велес бр. 1598 од 14-IV-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 356, рег. бр. 350, занаетчискиот дуќан под фирма: Молеро-фарбар Киро Кузманов Нацев, со седиште во Титов Велес, ул. „Белградска“ бр. 20.

Предмет на работата на дуќанот е: молеро-фарбарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Кузманов Нацев. (404)

На основа дозволата од НО на Титоввелешка околија бр. 5232 од 22-V-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 63, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Шабан У. Таировски, со седиште во село Мелница.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабан У. Таировски. (379)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Титов Велес бр. 10588 од 27-XII-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 348, рег. бр. 348, занаетчискиот дуќан под фирма: Посластичар Петро Николов Трпчев, со седиште во Титов Велес, ул. „Горге Петров“ бр. 8.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на слатки и бонбони.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Перо Николов Трпчев. (394)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Титов Велес бр. 4546 од 27-ХП-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 347, рег. бр. 341, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Ѓорѓи М. Мицев, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 31.

Предмет на работата на дуќанот е кондурациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи М. Мицев. (395)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Титов Велес бр. 9140 од 1-И-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 350, рег. бр. 344, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Петре Т. Јаневски, со седиште во Титов Велес, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 38.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петре Т. Јаневски. (396)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Титов Велес бр. 10240 од 6-ИХ-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 351, рег. бр. 345, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Александар П. Анастасов, со седиште во Титов Велес, ул. „Ордан Џинот“ бр. 3.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар П. Анастасов. (397)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Титов Велес бр. 14743 од 26-ХП-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 346, рег. бр. 340, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар-алвација Муарем Рамадан со седиште во Титов Велес, ул. „Владимир Назор“ бр. 68.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на слатки и алва.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муарем Рамадан. (398)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 4270/53 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 58, рег. бр. 261, занаетчискиот дуќан под фирма: Качар Никола Костов Фидановски, со седиште во село Русиново.

Предмет на работата на дуќанот е: качарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Костов Фидановски. (391)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 4303/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 58, рег. бр. 262, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Спасе Алексов Тренчев, со седиште во село Панчарево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спасе Алексов Тренчев. (392)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 4344/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 58, рег. бр. 263, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Љубомир Ѓлигоров Симевски, со седиште во Пехчево.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубомир Ѓлигоров Симевски. (393)

На основа дозволата од НО на Преспанска околија бр. 8699 од 19-П-1953 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 335, рег. бр. 168, занаетчискиот дуќан под фирма: Малопродавница Боро Паринтиевски, со седиште во Ресен.

Предмет на работата на дуќанот е: продажба на државна лотарија, цигари, кибрит и таксени марки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боро Паринтиевски. (183)

На основа дозволата на НО на Тиквешка околија бр. 8502/53 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 127—128, рег. бр. 64, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Цандо Павлов Шемов, со седиште во Кавадарци, ул. „Илинденска“ бр. 17.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цандо Павлов Шемов. (333)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 3937/53 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 58, рег. бр. 250, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Коста Трајанов Ѓорѓиев, со седиште во село Панчарево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Трајанов Ѓорѓиев. (385)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 3960/53 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 58, рег. бр. 251, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Кирил Ефтимов Милчевски, со седиште во село Смојмирово.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Ефтимов Милчевски. (386)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 3924/53 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 57, рег. бр. 248, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Герасим Атанасов Ѓорѓиев со седиште во село Смојмирово.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓерасим Атанасов Ѓорѓиев. (387)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 3224/53 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 57, рег. бр. 247, занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер Донка Црновршни, со седиште во Берово.

Предмет на работата на дуќанот е: фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Донка Црновршни. (388)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 3628/53 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 57, рег. бр. 246, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Серафим Ангелов Вучков, со седиште во село Град.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Серафим Ангелов Вучков. (389)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 4268/53 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 58, рег. бр. 260, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Атанас Јованов Станковски, со седиште во село Разловци.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас Јованов Станковски. (390)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 4524/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 59, рег. бр. 270, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Никола А. Бајчовски, со седиште во Берово.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола А. Бајчовски. (336)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 4710/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 59, рег. бр. 274, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Давитко Чукарски, со седиште во село Русиново.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Давитко Чукарски. (337)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 4495/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 59, рег. бр. 267, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Љубен Иванов Христов, со седиште во село Тработивиште.

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубен Иванов Христов. (338)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 3571/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 57, рег. бр. 244, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Васил Јованов Рендевски, со седиште во село Негрево.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Страхил Атанасов Точевски. (382)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 3795/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 57, рег. бр. 245, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Јован Рендевски, со седиште во село Негрево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Јованов Рендевски. (383)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 3311/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 57, рег. бр. 243, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Смаил Алиов Афузов, со седиште во село Вирче.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Смаил Алиов Афузов. (384)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 4515/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 59, рег. бр. 272, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Цане Стојанов Велинов, со седиште во село Град.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цане Стојанов Велинов. (339)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 4649/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 59, рег. бр. 273, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Панте Миовски, со седиште во Пехчево.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панте Миовски. (241)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 4363/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 59, рег. бр. 264, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Амдија Ибраимов Орелов, со седиште во Делчево.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Амдија Ибраимов Орелов. (342)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 4448/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 59, рег. бр. 266, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Глигор Јованов Мирасчиски, со седиште во Пехчево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор Јованов Мирасчиски. (343)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 4346/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 59, рег. бр. 271, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Димитар Панев Зелнички, со седиште во с. Русино.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Панов Зелнички. (344)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 9910 од 10-VI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 183, рег. бр. 183, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Борис Георгиев Димески, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Георгиев Димески. (349)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 9859 од 9-VI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 181, рег. бр. 181, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Стојан Танев Стамболчиев, со седиште во село Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Танев Стамболчиев. (350)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 9855 од 9-VI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 5, рег. бр. 5, занаетчискиот дуќан под фирма: Ситар Назив Шакир Веселовски без постојано пословно место.

Предмет на работата на дуќанот е: ситарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Назив Шакир Веселовски. (351)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 9851 од 8-VI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 180, рег. бр. 180, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Вангел Стојанов Јосифовски, со седиште во село Брусник.

Предмет на работата на дуќанот е зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел Стојанов Јосифовски. (352)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 9758 од 6-VI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 4, рег. бр. 4, занаетчискиот дуќан под фирма: Ситар Ислам Вели Керим, без постојано пословно место.

Предмет на работата на дуќанот е: ситарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ислам Вели Кери. (353)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 9579 од 2-VI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 179, рег. бр. 179, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Петар Глигоров Трампевски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Глигоров Трампевски. (354)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 12184 од 30-IV-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 672, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Зиса Атанасов Нашок со седиште во Битола, ул. „1 мај“ бр. 228/Б.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зиса Атанасов Нашок. (334)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 13379 од 9-V-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 673, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер-фризер Михајло Лазаров Георгиевски со седиште во Битола, ул. „Општинска“ бр. 102.

Предмет на работата на дуќанот е: берберско-фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михајло Лазаров Георгиевски. (335)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 10041 од 13-VI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските

дуќани и работилници на страна 186, рег. бр. 186, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Гоце Јолев Бисовски, со седиште во село Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гоце Јолев Бисовски. (345)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 9942 од 10-VI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 185, рег. бр. 185, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Владо Гоцев Чипуровски, со седиште во село Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо Гоцев Чипуровски. (346)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 9927 од 10-VI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 184, рег. бр. 184, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Димко П. Голугаровски, со седиште во село Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко П. Голугаровски. (347)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 9912 од 10-VI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 182, рег. бр. 182, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Ристо Томов Милошевски, со седиште во село Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Томов Милошевски. (348)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 2562/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 6, рег. бр. 42, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Јанко Георгиев Џингов, со седиште во Струмица ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 31.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јанко Георгиев Џингов. (359)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Струмица бр. 3195/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 6, рег. бр. 45, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Никола А. Новаков, со седиште во Струмица, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 5.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола А. Новаков. (361)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Свидетелство за завршена железничка индустриска школа през 1950 година на Нецов Д. Љубе ул. „Вардарски крај“ бр. 53—Т. Велес. (1503)

Овластително за обавување абациска занатчиска дејност бр. 13983, издадено од ОНО—Кр. Паланка на Златко С. Спасовски, с. Дубровница — Кривопаланечко. (1505)

Воена легитимација серија бр. 17290, на Симеон Б. Тасев, ул. „Питу Гулев“ бр. 5—Кочани. (2537)

Саобраќајна книшка, издадена од Сообраќајниот сектор — Скопје, бр. 298/52 на Управата за ветеринарна служба на НРМ — Скопје. (1566)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 1049, серија бр. 087387, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Ставре Љубев Тотолчев, „Авто—команда“ — 1 згр. на Т. централа — Скопје. (1506)

Лична карта рег. бр. 89747, серија бр. 128453, издадена од УВР на ГНО—Белград на Сретен Нестора Ангелковски, ул. „81“ бр. 6 — Скопје. (1542)

Лична карта рег. бр. 212552, серија бр. 276889, издадена од УВР на ГНО—Белград на Берислав Берик, ул. „Илинденска“ бр. 47/I—Скопје. (1543)

Лична карта рег. бр. 3914, серија бр. 0590544, издадена од ПВР на ОНО—Скопје на Гора Лазар (Миленкова) Ливринич, с. Чучер — Скопско. (1544)

Лична карта рег. бр. 6940, серија бр. 0582986, издадена од ПВР на ОНО—Скопје на Велко Трпев Василевски, с. Д. Нерези — Скопско. (1545)

Лична карта рег. бр. 31130, серија бр. 0021962, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Столе Јордан Атанасов, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 34 — Скопје. (1554)

Лична карта рег. бр. 26324, серија бр. 0020786, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Невенка Кочо Иванова Анчевска, ул. „43 бис бр. 72 — Скопје. (1555)

Лична карта рег. бр. 26824, серија бр. 0023741, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Таса Миле (Здравева) Здравевска, ул. „20 октомври“ бр. 22 — Скопје. (1556)

Лична карта рег. бр. 36125, серија бр. 0027354, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Јаким Јосим Каранфилов ул. „328“ бр. 10 — Скопје. (1557)

Лична карта рег. бр. 6002, серија бр. 0010104, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Васил Јован Ристевски, ул. „Дебарце“ бр. 27 — Скопје. (1558)

Лична карта рег. бр. 55539, серија бр. 0041442, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Селим Дурмиш Селим, ул. „398“ бр. 7 — Скопје. (1559)

Лична карта рег. бр. 50545, серија бр. 0035761, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Сејди Ајриз Сејди, ул. „142“ бр. 18а — Скопје. (1560)

Лична карта рег. бр. 55545, серија бр. 0041464, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Шериф Целадин Умер, ул. „156“ бр. 7 — Скопје. (1561)

Лична карта рег. бр. 11742, серија бр. 0040678, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Назира Мамут Хусеинова, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 3 — Скопје. (1562)

Лична карта рег. бр. 36989, серија бр. 0029430, издадена од УВР на ГНО—Скопје на Веселинка Михаило Сеизова, ул. „Генерал Темпо“ бр. 9 — Скопје. (1562)

Лична карта рег. бр. 3107, серија бр. 0581238, издадена од ПВР на ОНО—Скопје на Мегди Фета Ештрефов, ул. „148“ бр. 158 — Скопје. (1594)

Лична карта рег. бр. 6247, серија 0010783, издадена од УВР на ГНО — Скопје на Елефтерија Рафајло Шотаровска, ул. „310“ бр. 19 — Скопје. (2098)

Лична карта рег. бр. 8475, серија бр. 0476694, издадена од ПВР во Струмица на Ефтим Иван Николов, с. Сачево — Струмичко. (1498)

Лична карта рег. бр. 6681, серија бр. 0418723, издадена од ПВР во Струмица на Мусо Вели Демиров, с. Злево — Струмичко. (1499)

Лична карта рег. бр. 426, издадена од ПВР—Радовиш на Христо Коцев Филипов, ул. „Венко Марковски“ бр. 6 — Радовиш. (1500)

Лична карта рег. бр. 13615, серија бр. 0673654, издадена од ПВР—Тетово на Ејуп Сефер Куртиши, с. Шипкоица — Тетовско. (1501)

Лична карта рег. бр. 7914, серија бр. 0072624, издадена од ПВР—Гевгелија на Рајанов Средоје Живанов, ул. „Нако Вардарски“ бр. 3—Гевгелија. (1502)

Лична карта рег. бр. 3085, серија бр. 0035796, издадена од ПВР—Струга на Десанка Климега Несторовска, Струга. (1507)

Лична карта рег. бр. 7327, серија бр. 0040038, издадена од ПВР—Струга на Садик Асима Махмудовски, с. Лабуништа — Охридско. (1508)

Лична карта рег. бр. 16381, издадена од ПВР—Струга на Петруш Славев Костоски, с. Моришта — Охридско. (1509)

Лична карта рег. бр. 3103, серија бр. 0214724, издадена од ПВР—Охрид на Гавро Симонов Гавриловски, ул. „Рузвелт“ бр. 19а — Охрид. (1510)

Лична карта рег. бр. 9570, серија бр. 0042281, издадена од ПВР—Струга на Сефедин Шемшединов Речи, с. Велешта — Охридско. (1511)

Лична карта рег. бр. 8010, серија бр. 0233018, издадена од ПВР—Охрид на Лазар Војдинов Милошевски, с. Лешани — Охридско. (1512)

Лична карта рег. бр. 3374, серија бр. 0068084, издадена од ПВР—Гевгелија на Славка Филипова Стојанова, ул. „Т. Камберов“ бр. 31 — Гевгелија. (1513)

Лична карта рег. бр. 6339, серија бр. 0497816, издадена од ПВР—Кавадарци на Илија Мишов Роглев, с. Ваташа — Тиквешко. (1514)

Лична карта рег. бр. 5802, серија бр. 0457910, издадена од ПВР—Струмица на Фамие Непат Асанова, ул. „Тошо Арсов“ бр. 11—Струмица. (1515)

Лична карта рег. бр. 566, серија бр. 0697276, издадена од ПВР—Гостивар на Ајредин М. Османи, с. Добридол — Гостиварско. (1516)

Лична карта рег. бр. 19800, серија бр. 0716410, издадена од ПВР—Гостивар на Ајредин М. Османи, с. Добридол — Гостиварско. (1517)

Лична карта рег. бр. 2646, серија бр. 0472952, издадена од ПВР—Струмица на Горѓе Танчев Георгиев, с. Дабила — Струмичко. (1518)

Лична карта рег. бр. 5578, серија бр. 0012899, издадена од ПВР—Битола на Крсте Илија Шунтов, с. Драгош — Битолско. (1519)

Лична карта рег. бр. 940, серија бр. 0111212, издадена од ПВР—Битола на Борис Н. Ачески, с. Цапари — Битолско. (1520)

Лична карта рег. бр. 3714, серија бр. 0400624, издадена од ПВР—Св. Николе на Славко Димитриев Николовски, ул. „Хер. Тр. Бузо“ бр. 78 — Куманово.

Лична карта рег. бр. 5554, серија бр. 0149840, издадена од ПВР—Прилеп на Јусуф Рифатов Алиоски, ул. „191“ бр. 2 — Прилеп. (1522)

Лична карта рег. бр. 5209, серија бр. 0149970, издадена од ПВР—Прилеп на Владо Орданов Спировски ул. „Д. Влахов“ бр. 20 — Прилеп. (1523)

Лична карта рег. бр. 4053, серија бр. 0148563, издадена од ПВР—Прилеп на Велко Спиров Филиповски, ул. „Б. Талески“ бр. 366 — Прилеп. (1525)

Лична карта рег. бр. 2723, серија бр. 146885, издадена од ПВР—Прилеп на Милан Методиев Атанасовски, ул. „Ленин“ бр. 67 — Прилеп. (1525)

Лична карта рег. бр. 11640, серија бр. 0152212, издадена од ПВР—Прилеп на Јордан Јованов Цветковски, ул. „101“ бр. 119 — Прилеп. (1526)

Лична карта рег. бр. 2603, серија бр. 0183113, издадена од ПВР—Прилеп на Раде Илиев Илиоски, с. Крстец — Прилепско. (1527)

Лична карта рег. бр. 6571, серија бр. 0187081, издадена од ПВР—Прилеп на Јове Петрев Митровски, с. Лопатица — Прилепско. (1529)

СОДРЖИНА

Стр.

94. Наредба за прогласување на одводнителните канали на Скопското поле и мртвицата „Вардариште“ при с. Орешани, Скопско за рибни плодишта и за привремена забрана на риболовот во истите 205
95. Напатствие за големината, разрезувањето и наплатата на придонесот за занаетчишките комори 205